



Предмет: Покана за семинар

Почитувани,

Бр. 12-сл  
Скопје \_\_. \_\_. 2014 година  
Република Македонија  
Министерство за финансии  
Ул. Луј Пастер бб  
1000 Скопје  
Република Македонија  
Тел: ++ 389 2 3255 370  
Е-пошта: [ivan.nedev@finance.gov.mk](mailto:ivan.nedev@finance.gov.mk)  
Веб страна: [finance.gov.mk](http://finance.gov.mk)

Во рамките на соработката во областа на банкарството меѓу Министерството за финансии на Република Македонија и Министерството за финансии на Кралството Луксембург, Ве известуваме дека од 27-29 октомври 2014 година во Скопје ќе се одржи три дневен семинар на тема: "Anti Money Laundering in the context of Compliance".

Семинарот е во организација на АТТФ – Агенција за трансфер на финансиска технологија од Луксембург, а ќе се одржи во Клубот на пратеници во Скопје од 9:00 до 17:00 часот.

Основната цел на семинарот е да овозможи практични и менаџерски информации за потеклото на Compliance, улогата на Compliance officer и поврзаноста на корпоративното управување на компаниите во Европа. Исто така, учесниците на семинарот ќе имаат прилика да се запознаат со последните случувања во однос на борбата против перењето на пари и финансирањето на тероризмот.

Целна група се претставници од банки, Народната банка на Република Македонија, Управата за финансиско разузнавање итн., од секторите за ревизија и внатрешна контрола, одделение за спречување перење пари, Compliance, управување со ризик итн. Од учесниците се бара да имаат практично искуство во горенаведените области, како и одлично познавање на англиски јазик. Учеството не предвидува плаќање на котизација.

Поканата за семинарот, програмата и апликацијата за учество ќе ги најдете на интернет страницата на Министерството за финансии ([www.finance.gov.mk](http://www.finance.gov.mk)), секција Финансиски систем, во делот на Семинари и обуки (<http://finance.gov.mk/node/665>).

Ве молиме да номинирате најмногу два претставника од Вашата институција согласно целната група. Апликациите се доставуваат најдоцна до 17-ти октомври (петок) 2014 година на долунаведените e-mail адреси.

За сите дополнителни информации, Ве молиме контактирајте ги долунаведените лица. Благодариме на соработката.

Со почит,

Ленче Тагасовска  
Раководител на сектор